



ОКТА АД – Скопје, дел од Групацијата Хеленик Петролеум и најголем снабдувач на горива во земјата, преку својот партнер ЕСИ (Employment Services International) бара:

Оператор во сектор Движење на нафта и деривати

РАБОТНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

- ✓ Учество во работните процеси и контрола на работењето и исправноста во инсталациите за утовар, истовар од авто и вагон цистерни, резервоарскиот парк и пумпните станици.
- ✓ Учество во процесите на чистење, одржување, мерење и мострирање на резервоарскиот парк.
- ✓ Изготвување на соодветна документација при утовар, истовар, вагање, мерење и мострирање на резервоари.
- ✓ Следење на работата на инсталациите преку соодветните инструменти, следење на технолошките параметри во резервоарскиот парк.
- ✓ Спроведување на мерките за сигурност и употреба на колективните, противпожарните и личните заштитни средства.
- ✓ Почитување на работна дисциплина, ред и грижа за уредност на работно место.
- ✓ Професионален однос кон трети лица учесници во ланецот на утовар/истовар и контрола.
- ✓ По потреба учествува во превентивни и корективни активности поврзани со опремата.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

- ✓ ССП, предност ќе има имаат кандидати од технички струки (машинска, електро, градежна, хемиска).
- ✓ Работното искуство не е предуслов.
- ✓ Претходно работно искуство во работа со нафтени деривати, работа на терен, работа со SAP информациски систем, работа со пумпи, инструментална и друга слична опрема ќе се смета за предност.
- ✓ Основно познавање на англиски јазик
- ✓ Основно познавање на MS Office
- ✓ Активен возач, Б-категија

ПОТРЕБНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

- ✓ Добра психо-физичка кондиција
- ✓ Способност за работа на висина, на отворено, во услови на зголемени испарувања на нафтени деривати, во услови на бучава
- ✓ Комуникациски вештини, ориентираност кон тимска работа, организациски вештини, доверливост, чесност, лојалност, непристрасност, одговорност

НУДИМЕ:

- ✓ Работа во позитивна средина со можност за напредување
- ✓ Интерна обука за работното место
- ✓ Конкурентна основна нето плата и додатоци на плата.
- ✓ Сменско работење: три смени 07:00-15:00 прва смена, 15:00-23:00 втора смена, 23:00-07:00 трета смена.
- ✓ Организиран превоз од компанијата, до и од работно место
- ✓ Организирана исхрана од компанијата
- ✓ Други бенефиции согласно политиките на компанијата.

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на rabota@esi.mk и наведете ја позицијата за која аплицирате.

Апликациите ќе се прифаќаат до 29.06.2022.

Дополнителни контакти во врска со огласот:

ЕСИ (Employment Services International)

ул. Костурски херои 62/1,1000 Скопје

Т: +389 2 3246-899, Ф: +389 2 3246-897

rabota@esi.mk, www.esi.mk